


РЕГИОНАЛЕН ИНФОРМАТИВЕН БИЛТЕН

ЗА ОПШТИНИТЕ ВО СИПР:

КУМАНОВО, КРАТОВО, КРИВА ПАЛАНКА, РАНКОВЦЕ И СТАРО
НАГОРИЧАНЕ



Декември 2021

Партиципативноста на граѓаните и спроведување на локалните политики

Кој е одговорен за локалните надлежности?

- Совет на општината
- Градоначалник
- Општинска администрација

Совет на општина

- Го донесува статутот на општината и други прописи;
- Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање; на општината, во рамките утврдени со закон;
- Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа;
- Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
- Усвојува програми за работа и финансиски планови за јавните служби;
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;
- Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината;
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;
- Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината,
- Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на МВР;

- Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност;
- Дава препораки до МВР од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;

Градоначалник

- Ја претставува и застапува општината;
- Ја контролира законитоста на прописите на советот;
- Ги објавува прописите на советот во службеното гласило;
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
- Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
- Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
- Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
- Го извршува буџетот на општината;
- Избира директори на јавните служби, врз основа на јавен конкурс;
- Редовно го известува советот за извршувањето на надлежностите;
- Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
- Раководи со општинската администрација;
- Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината;

Општинска администрација и јавни служби

- Ги подготвува актите за советот и градоначалникот;
- Ги подготвува седниците на советот, како и седниците на неговите постојани и
повремени комисии;
- Врши стручни работи за советот и за градоначалникот;
- Го води сметководството на општината;
- Ја следи проблематиката во областите од надлежност на општината, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;
- Доставува информации и податоци во врска со активностите на општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;
- Ракува со документите на општината, и ги чува се до нивното уништување, односно предавање во Државниот архив на Република Македонија и
- Врши и други работи што ќе и ги определи советот и градоначалникот;

Кој влијае на донесување на одлуки во советот ?

- Политичките партии
- Градоначалникот
- Советници
- Локални моќници/бизнисмени
- Локални криминалци
- Јавното мислење

Застапување на граѓаните и нивната улога во градењето на локалните политики

Локалната демократија, овозможува поширок спектар на согледувања, кога станува збор за потенцијалите што може да ги понуди законската рамка и организираниот граѓански ангажман.

- Една од целите на граѓанското општество е преку интерактивно учество, да се согледаат познавањата, односно ставот на самите жители, односно граѓани, стопанственици и претставници на институциите на системот и граѓанското општество, во однос на степенот на познавање на правата на граѓаните за учество на седниците на советот на општините на кои и припаѓаат, но воедно и да се понуди можност за регионална комуникација на зададената тема.
- Партиципативноста е столб на демократијата на локално ниво - вклучување на јавноста во идентификација на потреби, приоритизација и планирање.
- Спроведување на локалните политики се заснива на вклученоста на граѓаните во процесот на донесување на одлуки.
- Улогата на советникот е како финансиски стратег и реализатор.
- Мислењата треба да се различни, а воедно и дадените пристапи и сугестии.
- Разноликоста на согледувањата ќе допринесат до богат спектар на информации кои треба да бидат застапени на седниците на советите на општините и месните заедници.
- Граѓаните треба да се информирани со можноста дека и група советници имаат законско право да поднесат Барање каде ќе предложат точка на дневен ред на седница на Совет, а не само од граѓани.
- Спроведувањето на локалните политики треба да се транспарентни и

отчетни со вклученост на граѓаните во процесот.

- Средствата определени за Советот на општина Кратово не се искористуваат според буџетските ставки за кои се наменети (патни трошоци, репрезентација и сл.) скоро воопшто и најчесто се искористуваат за други цели (се пренаменуваат за цели на општинскиот буџет).
- Во пракса е евидентирано дека најголем број од барањата на граѓаните до Советите се финансиска помош, за лекување, за награди за пензионери кои постигнале одредени успеси во областа на спорт и култура. Обично се бараат и разгледуваат по десетина месечно. Лимитот на средствата за едно барање е 15.000,00 денари, но во некои ситуации таа сума е многу пониска.
- Советниците и претставниците на локалната власт, да обезбедат и пренесат инфомација, пристап и алатки за зголемување на ефикасноста во процесите на вклучување и комуникација со граѓаните при создавањето и спроведувањето на локалните политики.



www.regionalcentar.org.mk

E-mail: regionalcentar@gmail.com

Tel. 00389 (0)78 464 401